

КЛИНИКА ЗА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ

Клиничка патека

Третман на пациент со денто-алвеоларна повреда

ПАЦИЕНТ
Датум на раѓање
ЕМБГ

Очекувано траење на лекувањето _____ денови

Датум на прием _____

Датум на отпуст _____

Одговорен лекар _____

Одговорна сестра _____

Легенда:

ДР - лекар специјалист

АНЕСТ - лекар анестезиолог

СЕС - медицинска сестра

БОЛ – болничар

ЗА - здравствен администратор

АМБУЛАНТЕН ПРИЕМ			
Евидентиран прием на болниот	ЗА	ЗА	
Прием на болниот во амбуланта	СЕС	СЕС	
Анамнеза и клинички преглед	ДР	ДР	
Спроведување на Ртг- дијагностика	ТЕХН	ТЕХН	
Запознавање со целите и текот на лекувањето и обемот на испитувањата	ДР	ДР	
Дијагноза и запис за прием на болен со терапија со потпис и температурна листа	ДР	ДР	
Амбулантски преглед	ДР	ДР	
Потпишување изјава за согласност	ДР	ДР	
Анестезиолошки преглед за ОЕТА	АНЕСТ	АНЕСТ	
ПРИЕМ ВО СТАЦИОНАР			
Евидентиран прием на болниот	СЕС	СЕС	
Стандард за болничар- преим на пациентот	БОЛ	БОЛ	
Предоперативни иследувања	ДР	ДР	
Препишување на лекарства	ДР	ДР	
Објаснување на процедурата на пациентот или родителот (кај малолетни пациенти)	ДР	ДР	
Потпишување изјава за согласност	ДР	ДР	
Проверка на резултати за припрема во ОЕТА*		АНЕСТ	
Запознавање на пациентот со текот на анестезијата (воколку се користи општа анестезија)	АНЕСТ	АНЕСТ	
Потпишување на согласност за анестезија	АНЕСТ	АНЕСТ	

Стандард за бол. - подготовка на пациентот за интервенција	БОЛ	БОЛ	
*проверка на готови резултати од ККС, хемостаза, Ртг- пулмо, ЕКГ и доколку е потребно дополнителна терапија за припрема за интервенција во ОЕТА	АНЕСТ	АНЕСТ	
ИНТЕРВЕНЦИЈА			
Преглед на анализи	ДР	ДР	
Стандард за бол. - пац. прифатен и подготвен	БОЛ	БОЛ	
Анестезија	АНЕСТ	АНЕСТ	
Стандард за бол. - учество при анестезија	БОЛ	БОЛ	
Оперативен зафат	ДР	ДР	
Учество во оперативен зафат прв асистент	ДР	ДР	
Учество во оперативен зафат втор асистент	ДР	ДР	
Учество во оперативен зафат СЕС-инструментарка	СЕС	СЕС	
Стандард за бол. - учество при операција	БОЛ	БОЛ	
Стандард за сестра. –учество при анестезија и надзор при будење	сес	сес	
Оцена на состојбата по анестезија	АНЕСТ	АНЕСТ	
Преместување на пациентот на оддел	БОЛ	БОЛ	
ПО ЗАВРШЕНА ИНТЕРВЕНЦИЈА			
Стандард за бол. – соодветна мека/течна исхрана	БОЛ	БОЛ	
Клинички преглед	ДР	ДР	
Проверка на стабилност на имобилизационите сретства (шини, сплинтови, лигатури)	ДР	ДР	
ЗАВРШЕТОК НА ЛЕКУВАЊЕТО			
Оцена на лекувањето	ДР	ДР	
Тоалета и преврски, вадење кон.	ДР	ДР	
Упатства за дома	ДР	ДР	
Стандард за бол. - активности при подготовка за отпуст од болничко лекување	БОЛ	БОЛ	
Пресметка на извршени работи	ЗА	ЗА	
Здравствена документација и архивирање	СЕС	СЕС	
Датум и час	НАСТАНИ КОИ ОТСТАПУВААТ ОД КЛИНИЧКАТА ПАТЕКА		Датум и час на превземена активност
		Потпис	

Протокол при дијагностички процедури
Рендгенски снимања (ретроалвеоларна рендгенграфија, ортопантомографија, краниограм и други во зависност од конкретната индикација)
Дополнителни стоматолошки процедури (проверка на виталитет на заби)
Протокол за интервенција
Интервенција во локална анестезија – репозиција и имобилизација со жичени лигатури, шини или комбинирани направи
Реплантација на заби
Стабилизација со композитни шини
Стоматолошки интервенции при дентоалвеоларна траума – ендодонтски третман, реставрација на изгубени делови од коронки, ортодонтски третман, екстракција во зависност од индикацијата.
Интервенции во општа анестезија – се користат кога не е возможно да се спроведе лекувањето во локална анестезија.

Дневните активности се евидентирани во температурната листа и терапевтската листа

Медицинските случувања кои отстапуваат од клиничката патека се:

- сите дополнително иследувања кои не ги предвидува протоколот
- вонредни состојби кои се појавуваат во процесот на заздравување
- несакани ефекти од терапија